



**ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК**



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година, донесена на педесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 6 мај 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

**Број: 11-3153/5
Датум: 07.05.2021 година
Скопје**

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев**

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шестата седница, одржана на 06.05.2021 година, донесе

ПРОГРАМА


за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година

1. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година („ Службен гласник на Општина Карпош бр.24/2019) во точка II .Проектни активности се врши изменување и дополнување на следниот начин:
Во точка 11. Парична помош за лица/ семејства во социјален ризик , во делот :
 - Предвидена финансиска рамка
 - Трошоци
2. Во точка 11. Парична помош за лица/ семејства во социјален ризик во делот „ Предвидена финансиска рамка “ износот „ 3.000.000,00 денари “ се брише и на нагово место се запишува износот од „ 5.000.000, 00 денари “ .
Во делот „ Трошоци “ се додава потточката „ кои се нашле во сотојба на социјален ризик или потреба од лекување заради пандемијата предизвикана од COVID 19 “ .

По изменувањето и доплнувањето точката 11 гласи :



| | |
|-------------------------------------|--|
| 11. | Парична помош за лица/семејства во социјален ризик |
| Опис на активности: | Еднократен паричен надомест кој се доделува еднаш во годината за: -Лица/семејства во состојба на социјален ризик - Лекување -Елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес) За остварување на правото на паричен надомест потребно е да се достави соодветна документација како доказ за наведеното барање и се прави увид во домот на барателот . Покрај паричната помош на граѓаните им се пружаат и други видови на поддршка и тоа: - психо-социјална помош - упатување во соодветна институција и решавање на нивните проблеми |
| Стратешки насоки и цели: | Поддршка за лица/семејства кои во моментот се нашле во состојба на социјален ризик, Психо-социјална поддршка Поддршка за лекување Парична помош |
| Очекувани резултати: | Намалување на бројот на лица/семејства кои се во социјален ризик преку поддршка при решавање на нивните проблеми. |
| Целна група: | Лица/семејства во социјален ризик |
| Предвидена финансиска рамка: | 5.000.000,00 ден. |
| Реализатор: | Општина Карпош |
| Трошоци: | Парична помош за лица/семејства: -кои се нашле во состојба на социјален ризик (корисници на социјална помош, постојана парична помош, невработени лица) -за лекување -за елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес) -кои се нашле во состојба на социјален ризик или потреба од лекување заради пандемијата предизвикана од COVID 19 |



-
3. Во делот „ Вкупна финансика рамка “ и во делот „ III Финансирање “ износот од „ 5.190.500,00 денари “ се брише и на негово место се запишува износот од „7.385.500,00 денари “.
 4. Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен гласник на Општина Карпош “ .

Број: 09-3046/8
Датум: 06.05.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Наташа Пеливанова